

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

за усвојување на приговор

1. Приговорот на Марјан Арсовски од Козле, Скопје УП2 09-145/20 од 31 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-485 од 10 август 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-485 од 10 август 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за поделба на мерно место според кое новото броило ќе биде поставено во постоечкиот мерен ормар.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Марјан Арсовски од Козле, Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-145/20 од 31 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-485 од 10 август 2020 година издадено од КЕЦ Ѓорче Петров, за побарана поделба на мерно место.

Во Приговорот е наведено дека на фасадата во постоечкиот ормар има место за поставување на уште едно броило.

Во одговорот на Електродистрибуција предлагаат дислокација на сите броила на граница на имот со копање на дворот и фасада, при што објектот ќе биде вратен во првобитна состојба.

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-145/20 од 31 август 2020 година со прилог:
 - Фактура бр. 1101734379-4 од 24 јули 2020 година
 - Еднополна шема за објектот

- Договор за надоместок за посебни трошоци при приклучување на нов потрошувач на електрична енергија склучен помеѓу жалителот и Електростопанство на Македонија – Скопје, Погон Електро-Скопје бр. 3517 од 27 април 1990 година
 - Молба за потврда за постоење на подземни електрични инсталации од 20 април 1990 година
 - Решение за локација за доградба, надградба и реконструкција бр. 15-4943 од 15 септември 1989 година издадена од Собрание на Општина Карпош-Скопје
 - Електроенергетска согласност со техничко решение за напојување со електрична енергија, бр. 20/39 од 25 април 1990 година издадена од Електростопанство на Македонија, ООЗТ Електро-Скопје, Скопје
 - Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-485 од 10 август 2020 година,
2. Одговор на Приговор од 7 септември 2020 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, од приложената документација и докази се утврди дека постои можност за поставување на новото броило во постоечкиот мерен ормар.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 145/20
22 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски